



СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

на граѓаните во општина Тетово



FORUM I GRUAS
ЖЕНСКИ ФОРУМ
WOMEN'S FORUM



FOUNDATION ФОНДАЦИЈА
OPEN ОТВОРЕНО
SOCIETY ОПШТЕСТВО
MACEDONIA МАКЕДОНИЈА

Проектот е Финансиран од Фондација Отворено Општество Македонија

С о д р ж и н а

Вовед	2
Опис на проблемот	3
Цели и задачи	4
Користени пристапи, методи и инструменти	4
Целни групи и заедници со кои се работеше	5
Постигнати резултати	5
Реализирани задачи	6
Реализирани активности	6
Мониторинг и евалуација на проектот.....	7
Присуство на јавноста	8
Наоди од извршениот мониторинг во форма на инфо графици	9
Препораки за подобрување на ефективноста, одговорноста и транспарентноста на локалната самоуправа во областа на социјална заштита	12
• I) Процес на планирање и усвојување на Програмата за социјална заштита на општина Тетово	12
• II) Процес на реализација на Програмата за социјална заштита на општина Тетово и буџетот на истата	12
• III) Ниво на транспарентност во процесот на планирање, донесување и реализација на Програмата за социјална заштита на општина Тетово.....	13
Прилог: Методолошка рамка за следење на програмите и политиките за социјална заштита на локалната самоуправа вклучувајќи индикатори за транспарентност, отчетност и ефективност, индикатори за фискална/буџетска транспарентност и индикатори за родова еднаквост	14

Проектот се осврна на недостатокот на систем за мониторинг поврзан со ефективноста, транспарентноста и одговорноста на локалната самоуправа во општина Тетово, преку развивање и спроведување на соодветна методологија за следење. Покрај тоа, беа вклучени и индикатори за следење на фискалната ефективност, транспарентност, отчетност и родова еднаквост во областа на социјалната заштита.

На развојот на алатката за мониторинг, претходеше проценка на надлежностите на локалната самоуправа за обезбедување на социјална заштита на локалните заедници. Резултатите од мониторингот беа доставени до експертската и општата јавност, граѓанските организации и други заинтересирани страни преку квартални извештаи за следење.

Алатката за следење и наодите од мониторингот беа претставени и доставени до претставници на локалната самоуправа одговорни за планирање, спроведување и известување во врска со локалните социјални политики на работен состанок, со што се обезбеди вклучување на локалната самоуправа од почетокот на проектот и овозможување простор за идни подобрувања.

Наодите од мониторингот беа презентирани на две јавни дебати и доставени до пошироката јавност како дел од кампањата за социјални медиуми, која допре и опфати 20.000 луѓе.

Наменети за вклучување ранливи групи и исполнување на нивните очекувања за транспарентноста, одговорноста и ефикасноста на локалната самоуправа во обезбедувањето услуги за социјална заштита, резултатите од мониторингот обезбедија докази за промени.

Опис на проблемот

Главен проблем/прашање кое беше адресирано со овој проект е недостатокот на систем за мониторинг поврзан со ефективноста, транспарентноста и одговорноста на локалната самоуправа во областите на нејзина надлежност, посебно областа на социјална заштита на граѓаните.

Оваа област (која е поврзана со областите на работа на здружението, конституентите и засегнатите страни - поради востановените навики и практики во општеството, грижата за децата, старите и немоќни лица во семејството да биде на товар на жените) е избрана како предмет на следење во рамки на овој процес.

Програмата за социјална заштита на општина Тетово за 2019 година предвидува активности за поддршка на деца без родители и деца со посебни потреби; нега на деца со аутизам и инклузија на деца роми; промоција на родова еднаквост; советувалицен центар за семејно насилство.

За жал многу малку од овие активности се реално финансирани од буџетот на локалната самоуправа. Исто така самите граѓани немаат пристап до овие програми, тие немаат информации за реализација на истите (програмска и буџетска) и воопшто не се мери влијанието врз граѓаните од спроведувањето на активностите предвидени во програмите.

Средба за развој на методологијата за следење со консултантите од Здружение ЕЦЕ Скопје



Цели и задачи

Да се направи проценка на локалната самоуправа и да се развие мониторинг методологија со индикатори за ефективност, транспарентноста и отчетноста во областа на социјалната заштита

Да се презентира методологијата за мониторинг на локалната самоуправа и мониторинг извештаите (два квартали) со препораки за подобрување на ефективност, одговорноста и транспарентноста на локалната самоуправа во областа на социјална заштита со развиени и вклучени препораки за подобрувања

Да се спроведат активности за подигнување на јавната свест и поттикнување на јавните барања за ефикасност, одговорност и транспарентност на локалната самоуправа во областа на социјалната заштита

Средба за разгледување на Програмата за социјална заштита со претставници на Сектор за јавни дејности при општина Тетово



Користени пристапи, методи и инструменти

Мониторинг на буџети - опфаќа следење на процесот на планирање, усвојување, спроведување и известување за реализацијата на локалните програми и политики за социјална заштита од програмски и буџетски аспект.

Анализа на буџети - опфаќа анализирање на процесот на планирање, усвојување, спроведување и известување за реализацијата на локалните програми и политики за социјална заштита од програмски и буџетски аспект

Целни групи и заедници со кои се работеше

- ☆ Претставници на локалната самоуправа (посебно претставници одговорни за планирање, спроведување и известување во врска со локалните социјални политики)
- ☆ Експертската јавност
- ☆ Граѓански организации (посебно локални граѓански организации)
- ☆ Граѓаните на општина Тетово (посебно ранливи категории на граѓани и жени)



Интервјуа согласно изготвената методологија со претставници на Сектор на јавни дејности

Постигнати резултати

- ☆ Локалната јавност е информирана, мотивирана и вклучена во следење и барање на отчетност во спроведување на локалните социјални програми и политики.
- ☆ Локалните власти имаат основен ресурс за започнување на промена во делот на планирањето, усвојувањето, спроведувањето и известувањето по однос на локалните социјални програми и политики.
- ☆ Мандатот, опфатот, улогата, внатрешниот капацитет, структура на локалната самоуправа се проценети во однос на одговорност, транспарентност и ефективност.
- ☆ Изработена е методологија за следење на програмите и политиките за социјална заштита на локалната самоуправа вклучувајќи ги индикаторите за транспарентност, отчетност и ефективност, индикатори за фискална / буџетска транспарентност и индикатори за родова еднаквост.
- ☆ Постои јасно разбирање меѓу претставниците на ЛС за методологијата за следење.
- ☆ Развиени се квартални извештаи од мониторинг во форма на инфографици составени од наоди и препораки за подобрување на ефикасноста на локалната самоуправа.
- ☆ Резултатите од мониторингот се пренесени до најмалку 50 лица (јавноста, експертската јавност, претставниците на граѓанските организации и претставниците на локалната самоуправа) на две јавни дебати.
- ☆ Информирани се и опфатени најмалку 20.000 лица преку кампања на социјални медиуми.

Реализирани задачи

- ☆ Извршена е проценка на локалната самоуправа и развиена е мониторинг методологија со индикатори за ефективност, транспарентност и отчетност во областа на социјалната заштита
- ☆ Изготвената методологија за мониторинг е презентирана на локалната самоуправа и мониторинг извештаи со препораки за подобрување на ефективноста, одговорноста и транспарентноста на локалната самоуправа во областа на социјална заштита се развиени

Средба за претставување на изготвената методологија за следење со претставници на Сектор за јавни дејности при општина Тетово



- ☆ Спроведени се активности за подигнување на јавната свест и поттикнување на јавните барања за ефикасноста, одговорноста и транспарентноста на локалната самоуправа во областа на социјалната заштита

Реализирани активности

1. Подготовка на проценка во однос на одговорност, транспарентност и ефективност на локалната самоуправа во областа на социјалната заштита
2. Развој на методологија за следење на програмите и политиките за социјална заштита на локалната самоуправа
3. Презентација на развиената алатка и процесот на мониторинг на локалната самоуправа
4. Спроведување на мониторинг на ефективноста, одговорноста и транспарентноста на локалната самоуправа во областа на социјална заштита
5. Споделување наодите од кварталните извештаи со јавноста, експертската јавност, претставниците на граѓанските организации и претставниците на локалната самоуправа
6. Реализирање на кампања на социјални медиуми за подигнување на јавната свест и поттикнување на јавните барања за ефикасноста, одговорноста и транспарентноста на локалната самоуправа во областа на социјалната заштита

Мониторинг и евалуација на проектот

Во однос на постигнувањето на зададените клучни индикатори за успех, проектот беше надгледуван и оценуван од страна на лицата кои ги спроведуваа активностите (управувачкиот тим на проектот).

Надгледувањето и оценувањето беше извршено врз основа на воспоставена рамка за мониторинг и евалуација, преку редовно собирање и анализа на податоци од секоја спроведена активност во рамки на проектот.

На овој начин континуирано се следеа напредокот во реализацијата на проектот во однос на планот и постигнувањето на планираните резултати на проектот. Евалуацијата даде оценка колку добро е спроведен проектот и кое е влијанието и промените што се постигнаа со проектот.



Средба за претставување на изготвената методологија за следење со градоначалничката на општина Тетово



Интервјуа согласно изготвената методологија за следење со претставници на Сектор на јавни дејности

Присуство на јавноста

Во текот на проектот беше извершена промоција и дисеминација на информациите за проектот и постигнатите резултати и тоа на неколку начини.

Подготвениот извештај од проценката на мандатот (надлежноста), опфатот, улогата, внатрешниот капацитет и структурата на локалната самоуправа во однос на одговорноста, транспарентноста и ефективноста беше споделен најпрвин со претставници на локалната самоуправа, а потоа и со пошироката јавност.

Изработената методологија за следење на програмите и политиките за социјална заштита на локалната самоуправа вклучувајќи ги индикаторите за транспарентност, отчетност и ефективност, индикатори за фискална / буџетска транспарентност и индикатори за родова еднаквост беше претставена и споделена со претставници на локалната самоуправа одговорни за планирање, спроведување и известување во врска со локалните социјални политики на еден работен состанок, со што ќе се обезбеди вклучување на локалната самоуправа од почетокот на проектот.

Кварталните извештаи од спроведениот мониторинг во форма на инфографици составени од наоди и препораки за подобрување на ефикасноста на локалната самоуправа беа пренесени и доставени до најмалку 50 лица, од експертската и општата јавност, граѓанските организации, претставници на локалната самоуправа и други заинтересирани страни преку две јавни дебати.

Исто така беше спроведена и кампања за социјални медиуми, за споделување на наодите од мониторингот која допре и опфати најмалку 20.000 луѓе.



Интервјуа согласно изготвената методологија со претставници на Сектор за финансии



Оценка на процесот на планирање и усвојување на Програмата за социјална заштита и буџетот за финансирање на истата



Наоди од извршниот мониторинг во форма на инфо-график

	2018	2019
Дали се вклучени граѓански организации при процесот на планирање на Програмата за социјална заштита од страна на општината?	X	X
Дали се вклучени граѓаните при процесот на планирање на Програмата за социјална заштита од страна на општината?	X	X
Дали општината добила предлози/барања од надворешни страни за унапредување на Програмата за социјална заштита?	X	X
Дали има прифатени предлози кои се вклучени и буџетирани во Програмата за социјална заштита?	X	X
Дали програмата за социјална заштита се базира на наоди од претходно спроведената анализа?	✓	✓
Дали општината ги консултирала мажите и жените за предвидените активности во програмата за социјална заштита преку Комисијата за еднакви можности на мажите и жените?	✓	✓
Дали програмата за социјална заштита има претрпено измени по спроведените презентации/консултации?	X	X
Дали некој од советниците расправал по однос на Програмата за социјална заштита?	X	X
Дали Програмата за социјална заштита има претрпено измени откако се дискутирало на седницата на советот?	X	X
Дали Програмата за социјална заштита одговара на стратешките определби на општината на локалното население ?	✓	✓
Дали буџетот на општината е усвоен пред донесувањето на Програмата за социјална заштита?	✓	✓

- **БУЏЕТОТ 2018** на општината е усвоен на 27.12.2017
- **БУЏЕТОТ 2019** на општината е усвоен на 25.12.2018
- **1%** од средствата од вкупниот буџет на општината за 2018 и 2019 година се издвоени за реализација на активностите од Програмите за социјална заштита за 2018 и 2019 година
- Програмата за Социјална заштита **2018** е донесена на 4 седница (30.03.2017)
- Програмата за Социјална заштита **2019** е донесена на 14 седница (25.12.2018)





Оценка на нивото на транспарентност во процесот на планирање, донесување и реализација на Програмата за социјална заштита и буџетот на истата



Усвоената програма за социјална заштита за 2018 година е објавена во службен гласник на 03.04.2017 год. кој е објавен на веб страната на општината www.tetova.gov.mk/getbulletin.aspx

Усвоената програма за социјална заштита за 2019 година е објавена во службен гласник на 28.12.2018 год. кој е објавен на веб страната на општината www.tetova.gov.mk/getbulletin.aspx

Програмата за социјална заштита се доставува до Министерство за труд и социјална политика.

Нема јавно достапни информации за организирани консултации со пошироката јавност во процесот на планирање и усвојување на Програмата за социјална заштита.

Предлог Програмата за социјална заштита за 2018 и 2019 не е објавена.

Нема објавено предлог за измени и дополнувања на Програмата за социјална заштита за 2018 и 2019 година

Месечните извештаи за реализација на Програмата за социјална заштита не се објавуваат.

Полугодишните извештаи за реализација на Програмата за социјална заштита не се објавуваат.

Ревизорскиот извештај не е јавно достапен.



Нови од извршениот мониторинг во форма на инфо графичи



Оценка на процесот на реализација на Програмата за социјална заштита на Општина Тетово и буџетот на истата



Наоди од извршениот мониторинг во форма на инфо-графици

2018/2019

Реализација на буџетот на Програмата за социјална заштита	11.7%	42.3%
Реализација на буџетот на општината	62.2%	83.1%
Разлика во % на реализација на буџетот на општината и буџетот на Програмата за социјална заштита	0.7%	2.9%
Процент на средства од Програмата за социјална заштита кои се исплаќаат на надворешни договорни страни за реализација на услуги во корист на општината	95%	95%

Разлика во процентот на реализација на буџетот на Програмата за социјална заштита во **тековната** наспрема истиот период во **претходната** година **2.2 %**

Процент на средства обезбедени за спроведување на активностите од Програмата за социјална заштита за 2018 и 2019

0%
МТСП

0%
донации

100%
сопствени
приходи
Општина
Тетово

2018/2019

Дали Комисијата за општествени дејности предложила дополнителни проекти и активности во текот на буџетската година, кои и дали истите биле вклучени во Програмата? X X

Дали Комисијата за еднакви можности меѓу мажите и жените предложила дополнителни проекти и активности во текот на буџетската година, кои и дали истите биле вклучени во Програмата за социјална заштита за 2018 и 2019 година? X X

Дали Програмата за социјална заштита за 2018 и 2019 година воопшто била изменета во текот на годината, што било изменето, заради која причина била направена измената и дали измената имала влијание врз тековните активности и буџет на Програмата за социјална заштита за 2018 и 2019 година? X X

Дали реализацијата на Програмата за социјална заштита за 2018 и 2019 година била предмет на дискусија на некоја од седниците на советот на општината? Комисијата за Јавни Дејности
Советот на Општина при нејзино донесување и усвојување

Дали постои отстапување во предвидениот рок за спроведување на секоја од активностите и зошто?

- Активностите кои се спроведуваат од страна на граѓанските организации а кои се финансираат и подржуваат од страна на општина Тетово преку годишниот повик за финансирање на проекти од значење од областа на спортот културата и образованието во поголем број на случаите се реализираат во тековната година за која е аплицирано



Препораки за подобрување на ефективноста, одговорноста и транспарентноста на локалната самоуправа во областа на социјална заштита

i) Процес на планирање и усвојување на Програмата за социјална заштита на општина Тетово


- Да се преземат мерки за вклучување на граѓаните и граѓанските организации при процесот на планирање на Програмата за социјална заштита
- Да се овозможи прибирање на предлози/барања од други надворешни страни за унапредување на Програмата за социјална заштита
- Да се продолжи со организирање на консултации со мажите и жените за планирање на активности во Програмата за социјална заштита со цел да одговараат на нивните потреби

ii) Процес на реализација на Програмата за социјална заштита на општина Тетово и буџетот на истата

- Да се преземат мерки за информирање на граѓаните за процесот на планирање, донесување и извршување на буџетот на општината
- Да се преземат мерки за вклучување на граѓаните во креирање на буџетот на општината и вклучување на јавноста на седниците каде се дискутираат буџетските документи
- Да се преземат мерки за зголемување на капацитетите за реализација на буџетот на програмата и гарантирање дека активностите ќе се реализираат
- Да се преземат мерки за унапредување на капацитетите за планирање на програмата во насока на тоа истата да одговара на реалните потреби на граѓаните и да предвидува реално изводливи активности и мерки.

iii) Ниво на транспарентност во процесот на планирање, донесување и реализација на Програмата за социјална заштита на општина Тетово

- Да се преземат мерки за овозможување јавно достапни информации за организирани консултации со пошироката јавност во процесот на планирање на Програмата за социјална заштита
- Да се преземат мерки за објавување на Предлог Програмите за социјална заштита и предлозите за нивни измени и дополнувања
- Да се преземат мерки за објавување на месечните, полугодишните и годишните извештаи за реализација на Програмата за социјална заштита и ревизорскиот извештај (доколку програма била предмет на надворешна ревизија)
- Да се продолжи со објавување на усвоените Програми за социјална заштита на интернет страната на општината



Прва Јавна дебата за презентирање на наодите од спроведениот мониторинг



Прва Јавна дебата за презентирање на наодите од спроведениот мониторинг



Втора Јавна дебата за презентирање на наодите од спроведениот мониторинг



Втора Јавна дебата за презентирање на наодите од спроведениот мониторинг

Методолошка рамка за следење на програмите и политиките за социјална заштита на локалната самоуправа вклучувајќи индикатори за транспарентност, отчетност и ефективност, индикатори за фискална/буџетска транспарентност и индикатори за родова еднаквост

Оценка на нивото на транспарентност во процесот на планирање, донесување и реализација на Програмата за социјална заштита и буџетот на истата

Реден број	Параметар за оценување	Период			Забелешка (овде се запишуваат сите вашивидувања,	Извор на верификација (овде се наведуваат линкови од користени
		Почетна состојба (Јануари - Јули, 2019 година)	Август - Октомври, 2019 година	Ноември, 2019 - Јануари, 2020 година		
1	Дали се јавно достапни информации за организирани консултации со пошироката јавност во процесот на планирање и усвојување на Програмата за социјална заштита, или пак нејзиното изменување?					
2	Дали предлог Програмата за социјална заштита, вклучително и буџетот за истата, е објавена?					
3	Дали усвоената Програма за социјална заштита, вклучително и буџетот на истата, е јавно објавена?					
4	Дали предлогот за измени и дополнувања на Програмата за социјална заштита, вклучително и буџетот за истата, е објавен?					
5	Дали усвоениот предлогот за измени и дополнувања на Програмата за социјална заштита, вклучително и буџетот за истата, е објавен?					
6	Дали се објавуваат месечни извештаи за реализација на Програмата за социјална заштита (наративни и финансиски)?					
7	Дали се објавуваат полугодишни извештаи за реализација на Програмата за социјална заштита (наративни и финансиски)?					
8	Дали се објавуваат годишни извештаи за реализација на Програмата за социјална заштита (наративни и финансиски)?					
9	Дали Програмата за социјална заштита била предмет на надворешна државна ревизија?					
10	Дали ревизорскиот извештај е јавно достапен?					

Оценка на процесот на планирање и усвојување на Програмата за социјална заштита и буџетот за финансирање на истата

Реден број	Параметар за оценување	Период			Забелешка (овде се запишуваат сите ваши видавања, коментари и согледавања)	Извор на верификација (овде се наведуваат линкови од користени материјали, документи од кои се утврдени податоците, налин на добивање на податоци, итн.)
		Почетна состојба (Јануари - Јули, 2019 година)	Август - Октомври, 2019 година	Ноември, 2019 - Јануари, 2020 година		
1	Дали при процесот на планирање на Програмата за социјална заштита се вклучени граѓански организации?					
2	Дали при процесот на планирање на Програмата за социјална заштита се вклучени граѓаните? Коку мажи и колку жени учествувале во процесот на планирање?					
3	Дали општината добила предлози/барања од надворешни страни (пр. Граѓани, граѓански организации, итн.) за унапредување на Програмата за социјална заштита? И број на предлози и барања.					
4	Број на прифатени предлози кои се вклучени и буџетирани во Програмата за социјална заштита?					
5	Дали Програмата за социјална заштита се базира на наоди од претходно спроведена анализа на состојбите на мажите и жените во општината?					
6	На кој начин општината ги консултирала мажите и жените за предвидените активности, односно како тие одговараат на нивните потреби?					
7	Дали по спроведената презентација/консултација Програмата претрпела измени и какви?					
8	Дали Програмата за социјална заштита била на дневен ред за расправа на седниците на советот на општината?					
9	Дали некој од советниците расправал по однос на Програмата за социјална заштита?					
10	Дали Програмата или пак буџетот на истата претрпеле измени откако за истите се дискутирало на седница на советот, а пред истите да бидат усвоени?					
11	Датум на усвојување на Програмата за социјална заштита?					
12	Датум на усвојување на буџетот на општината?					
13	Дали Програмата за социјална заштита одговара на стратешките определби на општината за социјална заштита на локалното население?					
14	Дали сите надлежности на општината за социјална заштита на граѓаните се отсликани преку активностите утврдени во самата Програма?					
15	Дали буџетот на општината се усвојува пред или по донесувањето на Програмата за социјална заштита?					
16	% на издвоени средства за социјална заштита од буџетот на локалната самоуправа					
17	% на средствата издвоени за социјална заштита во локалниот буџет од вкупниот буџет на социјална заштита на државата					
18	% на издвоени средства за социјална заштита во општина Тетово во споредба со истиот процент во останати општини со приближно исто ниво на развој					

Оценка на процесот на реализација на Програмата за социјална заштита и буџетот на истата

Реден број	Параметар за оценување	Период			Забелешка (овде се запишуваат сите ваши видовувања, коментари и согледувања)	Извор на верификација (овде се наведуваат линкови од користени
		Почетна состојба (Јануари - Јули, 2019 година)	Август - Октомври, 2019 година	Ноември, 2019 - Јануари, 2020 година		
1	% на реализација на активностите од Програмата за социјална заштита (овде се внесува просечен процент на реализација, а во посебен шит треба да се пресмета процентот на реализација за секоја од планираните активности)					
2	% на реализација на буџетот на Програмата за социјална заштита (овде се внесува просечен процент на реализација, а во посебен шит треба да се пресмета процентот на реализација за секоја од планираните активности)					
3	% на реализација на буџетот на општината					
4	разлика во процентот на реализација на буџетот на општината и буџетот на Програмата за социјална заштита					
5	разлика во процентот на реализација на буџетот на Програмата за социјална заштита во тековната наспрема истиот период во претходната година					
6	Процент на средства обезбедени за спроведување на активностите од Програмата за социјална заштита од МТСП (овде се внесува просечен процент на реализација, а во посебен шит треба да се пресмета процентот на реализација за секоја од планираните активности)					
7	Процент на средства обезбедени за спроведување на активностите од Програмата за социјална заштита од о. Тетово (овде се внесува просечен процент на реализација, а во посебен шит треба да се пресмета процентот на реализација за секоја од планираните активности)					
8	Процент на средства обезбедени за спроведување на активностите од Програмата за социјална заштита од донации и кои? (овде се внесува просечен процент на реализација, а во посебен шит треба да се пресмета процентот на реализација за секоја од планираните активности)					
9	активностите од Програмата за социјална заштита од сопствени приходи (овде се внесува просечен процент на реализација, а во посебен шит треба да се пресмета процентот на реализација за секоја од планираните активности)					
10	Дали Комисијата за општествени дејности предложила дополнителни проекти и активности во текот на буџетската година, кои и дали истите биле вклучени во Програмата?					
11	Договорни страни за реализација на услуги во корист на општината? (овде се внесува просечен процент на реализација, а во посебен шит треба да се пресмета процентот на реализација за секоја од планираните активности)					
12	Дали постои отстапување во предвидениот рок за спроведување на секоја од активностите и зошто?					
13	Дали Комисијата за еднакви можности меѓу мажите и жените предложила дополнителни проекти и активности во текот на буџетската година, кои и дали истите биле вклучени во Програмата?					
14	Дали Програмата за социјална заштита воопшто била изменета во текот на годината, што било изменето, заради која причина била направена измената и дали измената имала влијание врз тековните активности и буџет на Програмата?					
15	Дали реализацијата на програмата била предмет на дискусија на некоја од седниците на советот на општината?					